

Досие на годишен план

За период 2023 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Градско**

I.1.2) Адреса: **Александар Македонски 70 А**

I.1.3) Град и поштенски код: **Градско 1420**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Елена Смиљкова**, адреса на е-пошта: **smilkovaelena@yahoo.com** телефон/факс: **043251522/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги


ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки




| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---|------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------|
| Набавка на градежни материјали | 44000000-0 | Стоки | Набавки од мала вредност | Февруари | сукцесивна набавка | |
| Набавка на потрошни материјали, материјали за разни поправки и ситен инвентар | 31000000-6 | Стоки | Набавки од мала вредност | Март | сукцесивна набавка | |
| Набавка на моторен бензин и дизел гориво за потребите на Општина Градско | 09000000-3 | Стоки | Набавки од мала вредност | Април | Сукцесивна набавка | |
| Набавка на компјутерска и дзруга информатичка опрема | 30000000-9 | Стоки | Набавки од мала вредност | Април | | |
| Набавка на канцелариски материјали | 30100000-0 | Стоки | Набавки од мала вредност | Јули | сукцесивна набавка | |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------|
| Поправка и сервисирање на патнички моторни возила и набавка на резервни делови | 50000000-5 | Услуги | Набавки од мала вредност | Јануари | сукцесивна набавка | |
| Услуги за копирање, печатење и издавање за потребите на Општина Градско | 79810000-5 | Услуги | Набавки од мала вредност | Јануари | | |
| Услуги за изработка на геодетски елаборати | 71000000-8 | Услуги | Набавки од мала вредност | Јануари | сукцесивна набавка | |
| Набавка на електроматеријали и услуги за одржување на јавно осветлување | 50232100-1 | Услуги | Набавки од мала вредност | Јануари | сукцесивна набавка | |

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|---|
| Заловување и стручен третман на кучиња скутници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Градско | 85200000-1 | Услуги | Набавки од мала вредност | Февруари | |  |
| Вршење на системска дезинсекција и дератизација на територијата на Општина Градско | 85000000-9 | Услуги | Набавки од мала вредност | Март | | |
| Набавка на превоз за потребите на Општина Градско | 60000000-8 | Услуги | Набавки од мала вредност | Март | | |
| Вршење на стручен надзор при изградба на градби од втора категорија за период од една година | 71520000-9 | Услуги | Набавки од мала вредност | Јуни | | |
| Набавка на услуги за привремени вработувања | 75000000-6 | Услуги | Поедноставена отворена постапка | Јуни | | |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|---|
| Реконструкција на улица - крак 13 во с.Виничани, Општина Градско | 45000000-7 | Работи | Поедноставена отворена постапка | Јануари | |  |
| Реконструкција на дел од улица во с.Ногаевци, Општина Градско | 45000000-7 | Работи | Поедноставена отворена постапка | Јануари | |  |
| Изградба на дел од улица во с.Водоврати, Општина Градско | 45000000-7 | Работи | Поедноставена отворена постапка | Јануари | |  |

Датум на првична објава на ЕСЈН **17.01.2023**

Датум на објава на верзија **24.01.2023 08:53**